

## Досие на годишен план

За период 2019 - Верзија 3

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина „13 Ноември“ - Скопје**

I.1.2) Адреса: **ул. Борис Сарафов бр. 129**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:






I.1.5) Лице за контакт: **Лилјана Димовска**, адреса на е-пошта: **info@gerontology.org.mk** телефон/факс: **2031-238/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Здравство**

### ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

| Предмет на договорот за јавна набавка   | ЗПЈН       | Вид на договор за јавна набавка | Вид на постапка                 | Очекуван старт | Забелешки   | Оглас   |
|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---|---|
| Набавка на стоки - Лабораториски материјали за период од 1 година   | 38000000-5 | Стоки                           | Набавки од мала вредност        | Јануари        |   |  |
| Набавка на стоки - Средства за одржување на хигиена и галантерија за период од 1 година                     | 39000000-2 | Стоки                           | Поедноставена отворена постапка | Февруари       |   |  |
| Набавка на стоки - Ребрендирање на сите видови обележја   | 22000000-0 | Стоки                           | Набавки од мала вредност        | Февруари       |   |  |
| Набавка на стоки - Машина за миење на садови  | 31000000-6 | Стоки                           | Набавки од мала вредност        | Март           |   |   |
| Набавка на стоки - Лесно масло за горење - Екстра лесно масло за домаќинство -1 ( ЕЈ) за период од 2 години | 09000000-3 | Стоки                           | Отворена постапка               | Март           |   |  |
| Набавка на стоки - Медицинска опрема  | 33000000-0 | Стоки                           | Поедноставена отворена постапка | Март           |   |   |
| Набавка на Стоки – Млеко и млечни производи за период од 1 година   | 15000000-8 | Стоки                           | Поедноставена отворена постапка | Март           | Постапката е предвидена во основниот план за 2019, но поради поништување се прави дополна на објавениот план на ЕСЈН. |  |


| Предмет на договорот за јавна набавка  | ЗПЈН       | Вид на договор за јавна набавка | Вид на постапка                 | Очекуван старт | Забелешки | Оглас |
|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|-------|
| Набавка на стоки - Електрична енергија   | 09000000-3 | Стоки                           | Отворена постапка               | Мај            |           |       |
| Набавка на стоки - ХТЗ опрема, постелнина и пижами   | 18000000-9 | Стоки                           | Поедноставена отворена постапка | Јуни           |           |       |
| Набавка на стоки - Леб и бели пецива за болничка исхрана за период од 1 година   | 15000000-8 | Стоки                           | Поедноставена отворена постапка | Јуни           |           |       |
| Набавка на стоки - Технички материјали - електро, водоводен, оков и железарија, молерофарбарски материјали, Зидарски материјали, алат и прибор за период од 1 година | 44000000-0 | Стоки                           | Поедноставена отворена постапка | Јули           |           |       |
| Набавка на стоки - Прехрамбени производи - месо, месни производи и риба за болничка исхрана за период од 1 година  | 15000000-8 | Стоки                           | Поедноставена отворена постапка | Август         |           |       |
| Набавка на стоки - Медицински потрошен материјал за период од 1 година   | 33000000-0 | Стоки                           | Отворена постапка               | Август         |           |       |
| Набавка на стоки - Готови оброци за пациентите во Хоспис Сју Рајдер - Битола за период од 1 година   | 15000000-8 | Стоки                           | Отворена постапка               | Август         |           |       |
| Набавка на стоки - Патничко моторно возило   | 34000000-7 | Стоки                           | Поедноставена отворена постапка | Септември      |           |       |
| Набавка на стоки - Цветни аранжмани за репрезентација  | 03000000-1 | Стоки                           | Набавки од мала вредност        | Септември      |           |       |
| Набавка на стоки - Медицински кислород и течен азот за период од 2 години  | 24000000-4 | Стоки                           | Набавки од мала вредност        | Септември      |           |       |
| Набавка на стоки - Печатени обрасци  | 22000000-0 | Стоки                           | Набавки од мала вредност        | Октомври       |           |       |
| Набавка на стоки - Лекови и медицински средства за период од 1 година  | 33000000-0 | Стоки                           | Отворена постапка               | Октомври       |           |       |
| Набавка на стоки - Прехрамбени производи - колонијални и конзервирани производи за период од 1 година  | 15000000-8 | Стоки                           | Поедноставена отворена постапка | Ноември        |           |       |
| Набавка на стоки - Канцелариски материјали и материјали за АОП за период од 1 година   | 30000000-9 | Стоки                           | Поедноставена отворена постапка | Ноември        |           |       |

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

| Предмет на договорот за јавна набавка  | ЗПЈН       | Вид на договор за јавна набавка | Вид на постапка                 | Очекуван старт | Забелешки  | Оглас |
|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|--|-------|
| Набавка на стручни услуги од областа на градежништвото   | 71000000-8 | Услуги                          | Набавки од мала вредност        | Јануари        |  |       |
| Набавка на услуги - Изработка на проектна документација за изградба на болнички објект   | 71000000-8 | Услуги                          | Поедноставена отворена постапка | Март           |  |       |
| Набавка на Услуги – Одржување и сервисирање на патнички лифт, лифт за транспорт на храна и товарен хидрауличен лифт со носивост до 300кг за период од 1 година | 50000000-5 | Услуги                          | Набавки од мала вредност        | Март           | Постапката е предвидена во основниот план за 2019, |       |

| Предмет на договорот за јавна набавка  | ЗПЈН       | Вид на договор за јавна набавка | Вид на постапка                 | Очекуван старт | Забелешки   | Огла  |
|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---|---|
|  |            |                                 |                                 |                | но поради поништување се прави дополна на објавениот план на ЕСЈН.  |   |
| Набавка на услуги - Одржување и сервисирање на Апарат - 1.Дензитометар, 2.Биохемиски апарат Elisa Strip Rider; 3.ЕХО апарат и 4.Дигитален ЕХО апарат и доплер систем за васкуларна терапија  | 50000000-5 | Услуги                          | Набавки од мала вредност        | Април          |   |    |
| Набавка на услуги - Одржување и сервисирање на патнички и товарни моторни возила за период од 1 година   | 50000000-5 | Услуги                          | Набавки од мала вредност        | Мај            |   |    |
| Набавка на услуги - Одржување и сервисирање на опрема и тоа: 1.Компјутери(хардвер), 2.Бела техника, клими и разладни уреди, 3.ППапарати и опрема, 4.Телефони, телефонска мрежа и дигитални телефонски централи, 5.Видео надзор со мрежа, 6.Правосмукалки, 7.Апарати во кујна, 8.Електрична инсталација, 9.ТВ уреди, 10.Машини во перална, 11.Одржување и сервисирање на котлови и ојаци и топловодна инсталација, 12.Доводна и одводна канализациона и водоводна мрежа, 13. Електричен алат, 14.Машина за шиеење | 50000000-5 | Услуги                          | Поедноставена отворена постапка | Мај            |   |    |
| Набавка на услуги - Осигурување на имот и возила и осигурување ододговорност на здравствени работници  | 66000000-0 | Услуги                          | Набавки од мала вредност        | Август         |   |   |
| Набавка на услуги - Физичко обезбедување на имот и лица (Битола) за период од 2 години   | 79000000-4 | Услуги                          | Поедноставена отворена постапка | Август         |   |  |
| Набавка на услуги - Кетеринг по повод Патрониот празник наво ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина „13 Ноември“ - Скопје  | 55000000-0 | Услуги                          | Набавки од мала вредност        | Септември      |   |   |
| Услуги за резервација и набавка на авиобилети за сите европски и интерконтинентални дестинации за економска класа за период од 2 (две) години  | 60000000-8 | Услуги                          | Набавки од мала вредност        | Октомври       | Завршена постапка согласно планот од 2018 година за 2 години. Се резервираат средства, дефинирани во одлука за набавка бр. 05-3409/2 од 24.12.2018 година, во износ од 307.000.00 денари без вклучен ДДВ. Важност на договор до 29.01.2021 година |   |

| Предмет на договорот за јавна набавка  | ЗПЈН       | Вид на договор за јавна набавка | Вид на постапка                 | Очекуван старт | Забелешки   | Огла |
|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---|------|
| Набавка на Услуги - Сервисирање на медицинска опрема и апарати: 1.Апарат за крвна слика; 2.Друга опрема во лабораторија; 3.Стерилизатор; 4.ЕКГ апарати и 5. Апарати во физикална | 50000000-5 | Услуги                          | Набавки од мала вредност        | Ноември        |   |      |
| Одржување на услуги - Хигиена на службените автомобили за период од 2 години   | 50000000-5 | Услуги                          | Набавки од мала вредност        | Ноември        | Завршена постапка согласно планот од 2018 година за 2 години. Се резервираат средства, дефинирани во одлука за набавка бр. 05-815/2 од 12.03.2018 година, во износ од 40.000,00 денари без вклучен ДДВ. Важност на договор до 02.04.2020 година   |      |
| Набавка на услуги - Фиксна и мобилна телефонија за период од 2 години  | 64000000-6 | Услуги                          | Поедноставена отворена постапка | Декември       | Завршена постапка согласно планот од 2018 година за 2 години. Се резервираат средства, дефинирани во одлука за набавка бр. 05-3640/2 од 28.12.2018 година, во износ од 486.000,00 денари без вклучен ДДВ. Важност на договор до 28.01.2021 година |      |

| Предмет на договорот за јавна набавка  | ЗПЈН       | Вид на договор за јавна набавка | Вид на постапка                 | Очекуван старт | Забелешки  | Оглас   |
|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|--|---|
| Набавка на работи - Платформа за транспорт на веш за Оддел Хоспис Сју Рајдер Битола  | 45000000-7 | Работи                          | Набавки од мала вредност        | Февруари       |  |   |
| Реконструкција на оградата на ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина „13 Ноември“ - Скопје                   | 45000000-7 | Работи                          | Набавки од мала вредност        | Февруари       |  |   |
| Градежно - занатски работи - Реконструкција на кровот на објектот Хоспис Сју Рајдер Битола   | 45000000-7 | Работи                          | Поедноставена отворена постапка | Март           |  |  |
| Градежно - занатски работи - Молерофарбарски работи на сите објекти и санација на санитарни чворови во објектот Хоспис Сју Рајдер Битола | 45000000-7 | Работи                          | Поедноставена отворена постапка | Март           | Договорниот орган оваа набавка ја спроведе во набавка на работи во Градежно - занатски работи - Реконструкција на кровот на објектот Хоспис Сју Рајдер Битола. |   |
| Градежно - занатски работи - Санација реконструкција на објекти во Скопје  | 45000000-7 | Работи                          | Поедноставена отворена постапка | Март           |  |   |

Датум на првична објава на ЕСЈН **08.05.2019**

Датум на објава на верзија **20.06.2019 11:12**